

1.	Наслов на наставниот предмет	Психологија на училишна возраст Child psychology		
2.	Код	F18L3S071		
3.	Студиска програма	Компјутерска едукација		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв циклус		
6.	Академска година / семестар 3 / летен /	7. Број на ЕКТС кредити 6		
8.	Наставник			
9.	Предуслови за запишување на предметот			
10.	Цели на предметната програма (компетенции):			
11.	Содржина на предметната програма: (1) Предмет на психологијата (1) Когнитивен развој / типови стимули (1) Внимание, перцепција, работна меморија, нивоа на процесирање (1) Социјален и морален развој (1) Разлики кај потребите кај учениците (1) Бихервистички поглед на учењето - принципи (2) Комплексни когнитивни процеси - мислење и говор (1) Емоции, Мотивација при учење и предавање (1) Помнење и забораване (2) Креирање околина на учење - надарени ученици, проблем деца (1) Психологија на ефикасната настава			
12.	Методи на учење: Предавања со користење на презентации, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа.			
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа		
14.	Распределба на расположивото време	30 + 45 + 15 + 15 + 75 = 180 часа		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	30 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	45 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	15 часови

		16.2.	Самостојни задачи	15 часови
		16.3.	Домашно учење	75 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		10 бодови
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови
	17.3.	Активности и учење		10 бодови
	17.4.	Завршен испит		70 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности 15.2 и 16.1	
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски и англиски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		механизам на интерна евалуација и анкети	
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
		Ред.бр.	Автор	Наслов
				Издавач
				Година
	22.2.	Дополнителна литература		
		Ред. број	Автор	Наслов
				Издавач
				Година